

LG GI ОБЈАВИ КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА VX9900



Исто така, се нарекува и enV. Во него има вградена QWERTY клавијатура, стерео звук, 2,0 мегапикселна камера, Bluetooth и microSD слот.

Поседува два дисплеја: внатрешен и надворешен.

Внатрешниот дисплеј има резолуција од 320x240



пиксели, поддржува 262.000 бои додека, пак, резолуцијата на надворешниот му е 160x128 пиксели, а поддржува 65.000 бои. Димензиите му се 11,8x5,28x1,98 а тежи 130 грама. Сè уште не се знае кога ќе почне да се продава и по која цена.

ШОЈИ ЗНАЕ КАКО СЕ ЧУВСТВУВАМЕ

Компанијата GS Yasa и Универзитетот од Токио претставува систем кој го проценува расположението во собата следејќи различни фактори, меѓу кои и однесувањето на лицата, кои се наоѓаат во просторијата. Собраните податоци за расположението се испраќаат до терминалот, каде што се изразуваат преку бојата на LED диодите. Системот е наречен SHOJI (Symbiotic Hosting Online Jog Instrument), а станува збор за неколку уреди кои разменуваат податоци и ја менуваат бојата според емоциите кои ги детектираат во гласовите на луѓето кои разговараат. Системот, исто така, се состои од уреди кои се сместени на различни локации. Секој уред, односно терминал е опремен со разнобојни диоди, микрофон и пет сензори, кои го мерат светлото, температурата, влажноста на воздухот, инфрацрвеното зрачење и ултразвучните бранови. SHOJI ќе биде достапен на пазарот од 2007 година по цена од околу 2.500 до 3.300 американски долари.



MOTOROLA NORMAL - КОМПЈУТЕР



Овој модел нема да се нарекува Motorola Q Pro, туку Motorola Normal.

Како што ни ветија, новата направа има црна боја и многу поубава клавијатура. Има помошни копчиња за брзо вклучување на некои програми како камера, календар и јачина на звукот. Некои

претпоставуваат дека

овој модел ексклузивно ќе се продава во Vodafone.

Motorola Normal има 2 -

мегапикселна камера, miniUSB порт, работи под команда на Windows Mobile

Smartphone Edition, има Firewall, знае да кодира писма и да поддржува VPN.



ЧЕТИРИЈАДРЕН ПРОЦЕСОР

Ситуацијата околу процесорите никогаш не била поинтересна - иако неодамна Intel ги повлече ATI со своите Core 2 Duo решенија, битката продолжува и на повидок се нови производи. Сè се врти околу таканаречените повеќејадрени системи, односно меѓусебно поврзани "процесори на процесори". Наскоро, во продавниците доаѓа и Intel Core 2 Quadro Kantsfield, четиријадрен CPU, кој по сите тестови носи драматични забрзувања. Но, забрзувањата се однесуваат само на одредени апликации, бидејќи треба да се има предвид дека,



како и обично, хардверот се развива побрзо од софтверот. Според тоа, освен можност за подобар мултитаскинг (истовремено користење на неколку апликации), просечниот корисник во повеќето случаи нема да ги забележи поголемите разлики во перформансите.

